

Образец за гласање преку кореспонденција на **акционер-правно лице** за годишно презаказано собрание на акционери на Р.Ж.Економика А.Д.Скопје закажано за 30.05.2024 година со почеток во 10.00 часот.

Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва, _____

(назив на акционерот-правно лице), со седиште _____,

ЕМБС _____, ЕДБ _____ застапуван од _____

(име и презиме) со _____ акции издадени од Р.Ж.Економика А.Д.Скопје кои се во сопственост на правното лице-акционер, на денот на одржување на седницата на годишното презаказано собрание на акционери 30.05.2024 година, по точките на дневниот ред, одлуките и материјалите објавени заедно со јавниот повик за свикување на седницата на годишното собрание на акционери, гласам на следниот начин:

Гласањето се врши со пополнување на празните линии со зборовите "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДРЖАН".

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

Избор на претседавач на Собранието:

- Предлог – Јасмина Андонова Гласам _____.

Бројачи на гласови:

- Предлог –Тони Велкоски Гласам _____.

- Предлог –Светлана Павлова Гласам _____.

Записничар:

- Предлог –Горан Динев Гласам _____.

Заверувачи на записник:

- Предлог –Тони Велкоски Гласам _____.

- Предлог –Светлана Павлова Гласам _____.

РАБОТЕН ДЕЛ

1. Усвојување на записник од претходно Собрание. Гласам _____.

2. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работата на Друштвото во период од 01.01.2023-31.12.2023 год.

Гласам _____.

3. Донесување на одлука за одобрување на работата на Одборот на директори.

- Сашко Ѓорчевски Гласам _____.

- Илија Илиев Гласам _____.

- Андреј Бошковски Гласам _____.

- Горан Динев Гласам _____.

4. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на ревизорскиот извештај за 2023 година.

Гласам _____.

5. Донесување на Одлука за распоредување на нето добивка од 2023 година.

Гласам _____.

6. Донесување на одлука за избор на ревизор за 2024 година.

- Предлог ПЕРК Ревизија Гласам _____.

Датум

Акционер

_____ 2024 год.

(име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник)

Уредно пополнетиот образец за гласање со кореспонденција, акционерот треба да го достави на следнава е-mail адреса: rzecoaop@t.mk, со пополнето име и презиме и своерачен потпис на акционер-физичко лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционерот-правно лице.

Заедно со пополнетиот образец за гласање со кореспонденција, заради потребите на идентификацијата, секој **акционер-физичко лице** е потребно да достави и копија од документ за идентификација (лична карта / патна исправа).

Заедно со пополнетиот образец за гласање со кореспонденција, заради потребите на идентификацијата, секој **акционер-правно лице** е потребно да достави копија од важечка тековна состојба за правното лице-акционер и копија од документ за идентификација (лична карта / патна исправа) на законскиот застапник на правното лице.

Акционерот кој ќе гласа во својство на полномошник да достави и копија од полномоштвото и известување до Друштвото за дадено полномоштво.

Образецот заедно со наведените документи за идентификација да се достави на горенаведената е-mail адреса најдоцна до 29.05.2024 година.